

Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Петровец**

I.1.2) Адреса: ул.,, 1“ 66

I.1.3) Град и поштенски код: **Петровец 1043**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Дарко Тинтоски**, адреса на е-пошта: **javninabavki@petrovec.gov.mk** телефон/факс: **02 2562 240/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1)	09135100-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Еуродизел (Д-Е V) гориво	09134200-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Информатичка опрема	30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Електрична опрема и потрошен материјал, осветлување	31000000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Канцелариски материјали	30192000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Опрема за игралишта за деца	37535000-7	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Материјали за разни поправки	44000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Купување на канцелариска опрема	30100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Купување на друга опрема	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Купување на моторно возило	34110000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		
Купување на друга опрема	44000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		
Купување на друга опрема	45000000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Настрешници за автобуски постојки	44000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Електрична енергија	09310000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Април		
Прехрамбени продукти и пијалоци	15800000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Средства за одржување на хигиена	33700000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Светилки изработени со ЛЕД диоди за улично осветлување	31000000-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јули		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	50112000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Дезинсекција и дератизација	90670000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Чистење на одводни локални дренажни канали	90470000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Геодетски услуги	71410000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Надзор над изградба	71520000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Чистење на градежен шут и отпад	90511100-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Поправка и одржување на друга опрема	44000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Подготвување проекти вклучувајќи ревизија	71220000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април		
Транспорт на патници	60140000-1	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Изработка на урбанистички планови, урбанистичко - плански документации и урбанистичко - проектни документации	71410000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема	72000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јули		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Во согласност со Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици, тротоари и партерно уредување на територија на Општина Петровец за 2021 година	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Изградба на системи за одведување на отпадни води	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Во согласност со Програма за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Петровец за 2021 година	
Изградба и реконструкција на локални улици и патишта со бекатон елементи	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Во согласност со Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици, тротоари и партерно уредување на територија на Општина Петровец за 2021 година	
Набавка, транспорт и вградување на песок	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Февруари	Во согласност со Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици, тротоари и партерно уредување на територија на Општина Петровец за 2021 година	
Санација на трибина на фудбалски терен во населено место Петровец	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Февруари		
Доизградба на просторија за пензионери во с.Катланово	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Февруари		
Реконструкција на културен дом во с.Сушица	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Изградба на фекална канализација во с.Огњанци	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Изградба на други објекти	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	Во согласност со Програма за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Петровец за 2021 година	
Партерно уредување на простор	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	Во согласност со Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици, тротоари и партерно уредување на територија на Општина Петровец за 2021 година	
Хоринзонтално бушење под локални патишта и улици	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Март		
Изградба на системи за водоснабдување	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Април	Во согласност со Програма за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Петровец за 2021 година	
Набавка, транспорт и вградување на тампонски слој	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Април	Во согласност со Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта, улици, тротоари и партерно уредување на територија на Општина Петровец за 2021 година	

Датум на првична објава на ЕСЈН **01.02.2021**

Датум на објава на верзија **01.02.2021 09:14**